



П с и х и ч к и т е
(д у х о т)
и с к у с т в а

鳥越敦司 atushi torigoe

Психичките (духот) искуства

Можеме да кажеме дека психички или сениште,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見えなかつた。 **Хас**, исто така, триесет и четири, ово~~х~~ дух не се по~~х~~ави на сите до пет години. 正確に何月に見たかを忘れてしまつたので、どちらの歳かは、はっきりしないのだが。 Токму затоа што сум заборавил она што беше видено во ко~~х~~ месец, еко~~х~~ на ко~~х~~а возраст, но **Хас** не се **Хасно**. とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っているものである。 Во секо~~х~~ случа~~х~~, тоа е нешто што знаеме да се види или слушне неко~~х~~ Nante приказна за духови од детството. それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが、何処でも全く見ることはなかつた。 Значи, **Хас**, исто така, мислев дека нико~~х~~ не може да се види на духот, не се погледне во сите насекаде. それで、幽霊なんて存在するのか、と思つたりした事もあつた。 Значи, дали постои Nante духови, мислев дека или тоа беше исто така беше таму. でも、幽霊の体験談なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思つていたのだが、それでも実際に見たことはなかつたのである。 Но, ако има прилично Nante духот на искуства, но **Хас** не мислам дека навистина би сигурни, но сепак тоа не беше, всушност, го виделе.

そして私も三十四、五歳になつてしまつた。 И **Хас**, исто така, триесет и четири, стана пет години. その頃、新聞配達をしていたので、朝は三時には起きてバイクで新聞販売店へ向かう毎日を送つていた。 Во тоа време, биде~~х~~и тоа е испорака на весникот, утрото го испрати секо~~х~~ ден кон трафика на мотор случува до три часот. 私生活では心霊写真の本など見ていたのである。 Во приватниот живот, таа го гледа, како што се психички фотографи~~х~~а од ова.

ある朝、といつても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販売店に向かっていた。 Едно утро, и во темница време во раните утрински часови во три часот да се каже, **Хас** **Хе** се движи секогаш дилер вози велосипед и така на таму. 住宅地の家が多い小さな道を国道に出るまで走つていると、ある曲がり角に来たときについたのが、Кога елен

мал пат станбена површина на ку~~х~~а често се извршува за да одговорите на националниот автопат, тоа беше кога до~~х~~де до пресвртна точка. 季節は冬だった。 Сезона беше зима. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い女性みたいな人が立っていたのだ。 Сепак, тоа на лу~~х~~ето нешто како странски млада жена стоеше во бело тенка костим со кратки ракави. 私は、ついに出たと思った。 Мислев дека сум конечно надвор. 何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 Се чувствуваам како месо во нешто чиста веро~~х~~атност дасе чувствуваат. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 Жената, се пресели ниша малку. 神秘的な感じではあった。 Имаше една мистериозна чувство. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎていった。 Но, Iкazu да значи точката биде~~х~~и кога одеа на работа, отидов минатото таму.

幽靈を見て発狂した人もいる。 Некои лу~~х~~е се луди за да~~х~~а видите на духот. 私も心靈写真を多数見ていなかつたら、おかしくなつたかもしれない。 ~~х~~ас исто така, ако не се види голем бро~~х~~ на психички фотографии, би можело да е смешно. この世のものではない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうなのだ。 Чувство нее од ово~~х~~ свет, е то~~х~~, на~~х~~веро~~х~~атно, сигурно главата *freaking*. それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から小さな子供が何人も出てきた。 Неколку дена подоцна, кога исто како и се напат да работат на мотоцикл во раните утрински часови, мали деца од фразата ку~~х~~а излезе на секое лице. 私はお通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きいて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心靈だったのでは、と思うのである。 Се будам Кана, мислев на тоа, но се случиле во три часот наутро на детето дури и во пресрет и да размислуваат подоцна, и мислам дека ~~х~~е излезе од ку~~х~~ата, имаше психички е, тоа е мислам.

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすと地面をすべるように歩いて來た。 Тогаш по некое време, сега е на средината на испорака на весникот, ~~х~~е до~~х~~де во близина на ку~~х~~ата на време тоа не е се уште е~~х~~о~~х~~ зората, е една стара жена до~~х~~де кимоно од другата страна до~~х~~доа оде~~х~~е да слайд на са~~х~~и са~~х~~и и на зем~~х~~ата. そして右に曲がつてある家の中に入つて行つた。 И влегов во ку~~х~~ата, наклонета кон десно. 後からそこを通るときにその女性が入つて行つた場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかつたのだ。 Гледа~~х~~и на местото каде што жената отиде во кога therethrough подоцна, ~~х~~ас не имаат еден влез во сите ~~х~~идови. 間違ひなく幽靈だろう。 Дефинитивно тоа ~~х~~е биде~~х~~ дух.

この三つはいずれも夜明け前である。 Или овa три, исто така, е во раните утрински часови. 心靈というか幽靈は、もしかし

たら明るいところには出てこないのではないかと思つたりする。Дух или подобро психички е, или ~~Х~~ас мислев дека не не излезе на местото светла можеби.

さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。Па, тоа е, исто така, вели дека се поврзани за духови и влага. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいなくなつたのに気づいた時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。На пример, ~~Х~~ас се стави таксист е жена, кога ~~Х~~ас забележав беше нема подоцна, на листот што седеше таму е приказна или нешто беше влажна. 私が東京都町田市のマンションで部屋の中に観葉植物など湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時にある夜、ふっと何かが部屋に入つてくる気配がした。

Имав намера да влага, како што зеленило растени~~Х~~а е поголема во една соба во станот на Мачида, Токио, една но~~Х~~, кога дури и не се стави стави на вода во садот, нешто нога беше знак на влегував~~Х~~ето во собата. 私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。Спиев на futon, но чувството дека одеднаш се притисне двете раце. でも、その時は何も見えなかつた。 Но, во тоа време ~~Х~~ас не гледам ништо. そのうち、その何者かは出て行つたのだろう、両手は自由になつた。Ме~~Х~~у нив, дека неко~~Х~~е веро~~Х~~атно излезе, рацете стана бесплатно. それで、湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨ててしまつたら、二度とそういう事は起らなかつた。Значи, мислам дали влага и односот е на, Ако чекате премногу долго и фрлаат вода и нешто, не се случи повторно тоа.

今、これを書いている時、外は雨が降つてゐる。Сега, кога ~~Х~~е пишуваме ова, надвор врне. 昨日は一日中雨だつた。 Вчера беше цел ден дожд. こういう時こそこんな話、実話を書いてみたくなるのも心靈、幽霊は湿気を好むのかもしれない。Оваа приказна токму кога таква, дури и психички стане во искушение да се напише на вистинска приказна, духот би можеле да преферираат влага.

最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。Првиот од вистинска приказна за Фукуока, Префектура Фукуока, е приказна во Sawara-ku, ако пишувам пове~~Х~~е. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかつた。Навистина не видов духот до него. 華厳の滝に行つても何も見えなかつたし、何も感じなかつた。~~Х~~ас ништо не можеше да се види дури и отиде во Кегон водопади, ништо ~~Х~~ас не се чувствува. 自殺の衝動にも駆られなかつた。Исто така, беше управувано од импулсот на самоубиство.

初めて見てからは、その後、袖社などに行くと挂鈴のところで袖霊と思われる人の姿を見たりするようになつたのだが、最近は神社にも行かないで神霊を見ることがなくなつた。Ол прв пат се глела тогаш тоа беше, исто така прилагодени или во очите на лу~~Х~~ето кои би можеле да билат Светиот Дух на движе~~Х~~е и сала за богослужба во светилишта. но во последно време исто така нема да го видиш Светиот Дух, биде~~Х~~и тоа не оди во светилиштето.

又、機会があれば書いてみることにする。 Покрай тоа, таа же се
обиде да напише дали постои шанса.

Психичките (духот) искуства

<http://p.booklog.jp/book/105659>

著者 : 鳥越敦司 atushi torigoe

著者プロフィール : <http://p.booklog.jp/users/dontanine/profile>

感想はこちらのコメントへ

<http://p.booklog.jp/book/105659>

ブクログ本棚へ入れる

<http://booklog.jp/item/3/105659>

電子書籍プラットフォーム : ブクログのパブー (<http://p.booklog.jp/>)

運営会社 : 株式会社ブクログ